




Список на проекти

Реден број	Назив на проект	Програма/ Донатор	Статус	Вкупна сума на проектот/ Вкупна сума на бараниот грант / сопствено учество	Датум на имплементација	Опис
1	<p>Реконструкција и доградба на мост на реката Којнарка во с. Долно Којнаре</p> 	Министерство за финансии, ЕУ ИПА грант за рурална инфраструктура	Во тек	97.946,00 Евра / ИПА грант 75.962,00 / 21.984,00	02.04.2015- 30.11.2017	Проектот предвидува реконструкција и доградба на мостот на реката Којнарка во с. Долно Којнаре. Мостот претставува директна врска на ССУ “Киро Бурназ”, како и добиточниот пазар. Со имплементацијата на проектот се очекува унапредување на социо-економските услови во с. Долно Којнаре, при што подобрената инфраструктура ќе придонесе кон подобар рурален развој на селото.
2	Адаптација на ООУ Јероним Де Рада, с. Черкези	Министерство за финансии, ЕУ ИПА грант за рурална инфраструктура	Во тек	99.834,37 Евра/ ИПА грант 44.038,00 / 55.796,37	02.04.2015- 30.11.2017	Проектот предвидува реконструкција на ООУ “Јероним Де Рада”, с. Черкезе. Реконструкцијата ќе опфати замена на надворешната столарија и поставување на систем за парно греење. Со подобрување на училишната инфраструктура се очекува да


Список на проекти

						се подобри социо-економската состојба во оваа рурална заедница во насока на унапредување на руралниот развој.
3	<p>Проект за адаптација на ОУ Браќа Рибар, с. Табановце</p> 	УСАИД /МЦГО	Реализиран	44.000,00 Евра грант	01.02.2016- 01.09.2016	Проектот опфати промена на подовите и надворешната столарија во ООУ “Браќа Рибар”, с. Табановце. Селото Табановце најмногу беше изложено на последиците на мигранската криза. Од тука, проектот имаше за цел да надомести на населението од оваа рурална заедница за сите потешкотии со кои се соочуваа во времето на бранот на мигранти кој ја зафати Република Македонија.
4	<p>Поставување на урбана опрема во Бислимската Клисура</p> 	Биро за рурален развој на РМ	Реализиран	14.602,00 Евра грант	2014	Проектот предвидуваше поставување на урбана опрема-информативно-туристички табли во Бислимската Клисура, како локалитет со силен потенцијал за авантуристички туризам. Целта на проектот беше унапредување на можностите за развој на туризам во рурални средини.
5	<p>Изработка на план за село Романовце</p>	Биро за рурален	Реализиран			Проектот предвидуваше изработка на план за село


Список на проекти

		развој на РМ				Романовце.
6	<p>Опремување на кабинетот за стручно образование за образовниот профил- техничар за дизајн на облека</p> 	Германска Амбасада на РМ	Реализиран	3.833,00 Евра/ 3.677,00 Евра/156,0 0 Евра	11.06.2015- 01.09.2016	<p>Проектот опфати опремување на кабинет во ССУ “Перо Наков”, за образовниот профил- техничар за дизајн на облека. Целта на проектот е да ја зголеми мотивацијата на младите за средно стручно образование, при што конкретно овој образовен профил е исклучително атрактивен за женската популација. Се очекува во иднина проектот да обезбеди услови за креирање на модули за образование за возрасни, што директно ќе има позитивен ефект врз можностите за самовработување и отворање на нови работни места.</p>
7	<p>Зајакнување на капацитетите на ЈП Чистота и Зеленило-Куманово преку набавка на нов камион за смет и контејнери за подобра ефикасност и почиста и побезбедна животна средина</p> 	Грант на Амбасада на Јапонија во Австрија		65.714,00 Евра /0	20.10.2015- 30.10.2016	<p>Проектот опфати набавка на возило за смет за ЈП Чистота и Зеленило, како и 30 контејнери за отпад со цел подобро справување со мигрантската криза. Со набавката на возилото и контејнерите се унапредија капацитетите на претпријатието во насока на обезбедување на почиста и поздрава животна средина.</p>



Список на проекти

<p>8</p>	<p>Акции во заедниците- МЗ Умин Дол :</p> <p>Проект за Уредување на парк со детско игралиште во село Умин Дол и</p> <p>Проект за Изградба на нов санитарен јазол во училиштето</p> 	<p>Британска Амбасада во РМ преку МЦМС</p>	<p>630.000,00 МКД</p> <p>1.420.000,00 МКД</p>	<p>2.650.000,00 МКД / 2.050.000,00 МКД / 600.000,00</p> <p>0</p>	<p>09.10.2015-01.09.2016</p>	<p>Проектот предвидуваше унапредување на граѓанското учество во донесувањето на одлуки во локалните самоуправи. Целта на проектот беше граѓаните, граѓаните сами, преку неколку работни сесии, а во координација со тим од општината, да ги изберат најприоритетните проекти во нивната заедница. Следствено во с. Умин Дол, беше изграден нов санитарен јазол и беше уреден училишниот двор со мал парк и детско игралиште.</p>
<p>9</p>	<p>Акции во заедниците МЗ Горно Коњаре:</p> <p>Поставување на бекатон плочки на улиците низ село Горно Коњаре</p> <p>Асвалтирање на улица од Ветеринарна станица до локација Бара во село Горно Коњаре</p>	<p>Британска Амбасада во РМ преку МЦМС</p>	<p>Реализиран</p>	<p>4.775.000,00 МКД / 2.050.000,00 МКД / 2.725.000,00 МКД</p>	<p>09.10.2015-01.09.2016</p>	<p>Проектот предвидуваше унапредување на граѓанското учество во донесувањето на одлуки во локалните самоуправи. Целта на проектот беше граѓаните, граѓаните сами, преку неколку работни сесии, а во координација со тим од општината, да ги изберат најприоритетните проекти во нивната заедница. Следствено, во с. Горно Коњаре беше асфалтиран</p>



Список на проекти

						<p>локален пат и беа поставени бекатон плочки низ неколку улички во селото.</p>
<p>10</p>	<p>Санација на сегмент од пат во с. Табановце кон населено место Сланиште покрај пругата</p>	<p>УСАИД/ МЦГО</p>	<p>Реализиран</p>	<p>3000,00 Евра</p>	<p>01.06.2016- 30.06.2016</p>	<p>Проектот предвидуваше реконструкција на сегмент од патот покрај пругата во населбата Сланиште во с. Табановце, кој беше оштетен како резултат на интензивната употреба на патот во време на мигрантската криза.</p>
<p>11</p>	<p>Промоција на visitkumanovo.com</p>	<p>Министерство за економија</p>	<p>Во тек</p>	<p>40.000,00 МКД</p>	<p>01.11.2016- 30.03.2017</p>	<p>Проектот предвидува подготовка, дизајн и принтање на промотивен материјал за промоција на порталот www.visitkumanovo.com. Во рамките на проектот ќе биде подготвена брошура, флаери, маици и капчиња, а потоа ќе следи завршен настан.</p>


Список на проекти

						
<p>12</p>	<p>Општествена одржливост и активно граѓанско учество (ООГУ)</p> 	<p>Програмата за урбано партнерство и зајакнување на капацитетите на локалните власти во Југоисточна Европа на Светска банка – Австрија</p>	<p>Во тек</p>	<p>-</p>	<p>18.01.2015-</p>	<p>Програмата за урбано партнерство на Светска банка-Австрија (ПУП) има за цел да ги зајакне капацитетите на локалните власти во ЈИЕ, како и да им понуди на локалните функционери, градската администрација и на техничкиот персонал практични алатки за донесување на одлуки, со цел ефикасно управување со урбаниот развој којшто ќе води кон инклузивен и одржлив раст.</p>
<p>13</p>	<p>Заеднички за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички релации</p>	<p>ИПА преку Фондација за Претприемачк и Сервис за Млади</p>	<p>Во тек</p>	<p>-</p>	<p>08.10.2015-</p>	<p>Проектот претставува иницијативата за зајакнување на мултикултурна демократија и стабилност преку зголемување на меѓуетничкиот капацитет на граѓанските организации и младите претприемачи од различни етнички групи. Преку утврдување на предизвиците и потребите на</p>

Список на проекти

						младите претприемачи од различно етничко потекло предложените активности ќе придонесат кон меѓуетничко вмрежување на различни нивоа и во исто време ќе ги подобри капацитетите за претприемачка акција, застапување и делување меѓу заедниците.
14	<p>Промоција на социјален дијалог</p> 	ЕУ преку Агро Синдикат	Во тек	-	01.03.2016	Проектот има за цел да го зајакне социјалниот дијалог преку воспоставување на Локално-социјални совети во општините.
15	<p>Формирање на Локални Акциони Групи</p> 	УСАИД-Програма за мали бизниси преку Центарот за развој на СИПР	Реализиран	-	2015/2016	Проектот имаше за цел воспоставување на Локални Акциони Групи во Североисточниот Плански Регион. Во рамките на проектот беше формирана Локална Акциона Група Абер 2015 во која покрај општина Куманово, членуваат и општина Старо Нагоричане и општина Липково. Во рамките на проектот беше уредена канцеларија на ЛАГ Абер 2015 во просториите на општина Старо Нагоричане.

Список на проекти

<p>16</p>	<p>Платформа за регионална рурална акција во СИПР</p> 	<p>УНДП преку Центарот за развој на СИПР</p>	<p>Реализиран</p>	<p>-</p>	<p>2015/2016</p>	<p>Целта на проектот беше воспоставување на платформа за соработка помеѓу локалната самоуправа, бизнис секторот и невладините организации во делот на рурален развој. Во таа насока, беше формирана платформата, беа донесени актите за работа, акциски план и програма за работа.</p>
<p>17</p>	<p>Водич за инвеститори</p> 	<p>УНДП преку Центарот за развој на СИПР</p>	<p>Реализиран</p>	<p>-</p>	<p>2015/2016</p>	<p>Проектот предвидуваше подготовка и принтање на Водич за инвестиции во СИПР како и изработка на веб портал www.investinnortheastregion.mk како алатка за промоција и привлекување на инвестиции во регионот.</p>
<p>18</p>	<p>Создавање на можности за младите од руралните средини</p> 	<p>ИПА-Развој на човечки ресурси ЕУ фондови преку Федерација на фармери на РМ и Центарот за економски анализи</p>	<p>Во тек</p>	<p>-</p>	<p>2016/2017</p>	<p>Со проектот се поддржува социјално вклучување на младите од руралните средини преку зголемување на вештините за вработување, обука и поддршка за подобро користење на програми и ресурси за вработување, со што ќе се придонесе за економскиот и социјалниот развој на општините во североисточниот регион во Македонија. Придобивките од проектот се од особено</p>

Список на проекти

						<p>значење за младите од руралните средини и за бизнисите во целниот регион.</p> <p>Во рамки на проектот е спроведено истражување на пазарот на труд, младите невработени во североисточниот плански регион и ќе биде изработена Стратегија за намалување на небработеноста на младите во СИПР.</p>
--	--	--	--	--	--	---